

# Како да ги миете рацете?

КОГА РАЦЕТЕ СЕ ВИДЛИВО НЕЧИСТИ, ИЗМИЈТЕ ГИ!  
ВО СПРОТИВНО, МОЖЕТЕ ДА ГИ ИСТРИЕТЕ СО ДЕЗИНФИЦИЕНС ЗА РАЦЕ


 Времетраење на целата постапка: 40-60 секунди

0




Навлажнете ги рацете со вода;

1




Нанесете доволно сапун за да ја покриете целата површина на рацете;

2



Истријте ги дланките една од друга;

3




Поставете ја десната дланка врз надворешната страна на левата шака и тријте со испреплетени прсти, и обратно;

4




Истријте ги дланките со испреплетени прсти;

5




Истријте ги внатрешните страни на прстите една од друга;

6




Со ротацијски движења истријте го левиот палец со десната рака и обратно;

7



Со споени прсти на десната рака со ротацијски движења налево и надесно истријте ја левата дланка и обратно;

8




Исплакнете ги рацете со вода;

9




Добро избришете ги рацете со крпа за една употреба;

10



Со истата крпа затворете ја славината;

11



Вашите раце се чисти.



МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЗДРАВСТВО

Моите 5 моменти за хигиена на рацете

'Базирано на: 'My 5 moments for Hand Hygiene'.

URL: <http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html> © World Health Organization 2009. Сите права се задржани'.

# Si të lahen duart

LAJINI DUART KUR TË JENË NDOTUR DUKSHËM! NË TË KUNDËRT, FSHIJINI ATO


 Kohëzgjatja e gjithë procedurës: 40 – 60 sekonda

0




Lagini duart me ujë;

1




Vendosni mjaft sapun që të mbulohet e gjithë sipërfaqja e dorës;

2



Fërkojini duart pëllëmbë me pëllëmbë;

3




Pëllëmbë e djathtë mbi shpinën e së majtës me gishtat e gërshetuar dhe anasjelltas;

4



Pëllëmbë me pëllëmbë me gishtat e gërshetuar;

5




Shpinën e gishtave kundër pëllëmbëve me gishtat e gërshetuar;

6




Fërkim rrotullues i gishtit të madh të majtë duke e shtrënguar në pëllëmbën e djathtë dhe anasjelltas;

7




Fërkim rrotullues, prapa dhe përpara me gishtat e shtrënguar të dorës së djathtë në pëllëmbën e majtë dhe anasjelltas;

8




Shpëlaji duart me ujë;

9




Thaji duart tërësisht me peshqir për një përdorim;

10



Përdore peshqirin për ta ndalur rubinetin;

11



Duart tuaja tash janë të sigurta.



MINISTRIA E  
SHËNDETËSISË

5 momentet e mia për higjenë të duarve  
'Bazuar në: 'My 5 moments for Hand Hygiene',

URL: <http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html> © World Health Organization 2009'. Të gjitha të drejtat e rezervuara.'